

## ДОМАЌИНИ НА УНИЈАТА НА ХАРМОНИКАШИТЕ ОД ЦЕЛ СВЕТ



### МУЗИКА

"По успешниот концерт во Даут-пашиниот амам приредивме незаборавна македонска вечер со 'Најдоброто од Македонија'. Гостите беа фасцинирани од гостопримството и од севкупната организација на, како што рекоа, досега најуспешниот зимски конгрес", гордо вели проф. Каракутевска.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Изминатиот викенд во Скопје се одржа Зимскиот конгрес на Унијата на хармоникашите од цел свет ([www.accordions.com/cia/winter\\_08.htm](http://www.accordions.com/cia/winter_08.htm)). Домаќин и организатор беше проф. м-р Зорица Каракутевска, како претседател на Асоцијацијата на хармоникашите од Македонија "Љубители на класичната музика", Скопје, која е официјална членка на Унијата на здруженија на хармоникашите од цел свет - Confederation International des Accordeonistes (C.I.A.). Унијата C.I.A. е основана во 1935 година во Париз, од страна на Франција, Германија и Швајцарија, а од 2006 година нејзиното

Асоцијација, таа во 2001 година прво стана кореспондентна членка на Унијата, а од пред 2 години доби статус на земја со полноправно членство и право на глас. Лично, член сум на највисокото тело при C.I.A., музичкиот комитет (во кој неофицијално членуваат петте најдобри светски професори за инструментот хармоника). Македонија имаше голема чест да биде домаќин на Зимскиот конгрес на C.I.A., но воедно и голема обврска и одговорност кај странските гости, кои нè познаваат како големи професионалци во однос на интерпретацијата на класичната музика на хармоника (каде сме

која година во различни земји-членки на Унијата, за да се презентираат активностите на асоцијациите-домаќини на Конгресот. На Зимскиот конгрес се одржуваат работни состаноци на двете највисоки тела на Унијата, извршниот и музичкиот комитет, чии заклучоци се презентираат на Генералното собрание на делегатите. Во Скопје, една од главните

## "НАЈДОБРОТО ОД МАКЕДОНИЈА" ПРЕД ЉУБИТЕЛИТЕ НА КЛАСИЧНАТА МУЗИКА



НА КОНГРЕСОТ ПРИСУСТВУВАА 18 ДЕЛЕГАТИ МЕЃУ КОИ И РАКОВОДСТВОТО НА УНИЈАТА

седиште е во Икаалинен, Финска и брои 33 членки. Оваа Унија на хармоникаши е член на International Music Council при UNESCO и организатор на најголемиот Интернационален натпревар за хармоника "Coupe Mondiale".

"Кога станува збор за македонската

добитници на највисоки награди), успешно да го презентираме сè она што е најдобро од Македонија", објасни проф. Каракутевска.

Како што потенцираше проф. Каракутевска, Зимскиот конгрес, како и натпреварот "Coupe Mondiale", се одржува се

теми беше финализирањето на подготовките за организирање и за одржување на претстојниот натпревар "Coupe Mondiale", кој ќе се одржи во Глазгов, Шкотска.

На Конгресот присуствувале осумнаесет делегати, вклучувајќи го и најголемиот дел од раководството на Унијата - претседателот Кевин Фридрих од Америка, потпретседателот Рејмонд Бодел од Велика Британија, генералниот секретар Кимо Матила од Финска, претседателот на Музичкиот комитет Фредерик Дешамп од Франција и многу други еминентни имиња од светот на хармониката, делегати од Португалија, Германија, Италија, Австрија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Србија.

Покрај другите активности на Зимскиот конгрес, беше реализирано и разгледување на градот Скопје, презентирање на неговите културно-историски вредности, а се одржа и концерт на учениците и на студентите по хармоника од класата на проф. Зорица Каракутевска. На концертот кој се одржа во Националната галерија на Македонија - Даутпашин амам настапија врвни македонски музичари, кои ги изведоа делата за соло хармоника и камерни состави од Хендл, Рахмањинов, Семјонов, Дербенко, Илиевска, Золотарјов, Пјацола и други.